



XXXIII СРЕДБИ НА ИЗВИДНИЦИ ГОЛОЗИНЦИ - ВЕЛЕС 2018



Почитувани извидници, извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес одбележувајќи го 65 годишното постоење на одредот во Велес и Република Македонија, Ве поканува на традиционалните 33-ти Средби на извидници Голозинци - Велес 2018 и на VIII коло од Извидничката Лига 2.0 на Сојуз на извидници на Македонија. Во периодот од

1975 до 2018 година, успеваме да организираме триесет и три Средби на извидници од кои последните осумнаесет беа од меѓународен карактер. Овие 33ти Средби ги организираме повторно на тема оиентацијата и топографија, сигнализација ... игра како метод на работа во традиционални от скаутизам значи дојдете да се дружиме, да играме и забавуваме, но и да научиме нешто ново.

Време на одржување: 07 – 09. IX. 2018 год.
Место на одржување: Извиднички центар “Голозинци” во с. Голозинци, Општина Чашка
Натпреварувачки категории на извидниците:

- Извидници (12 – 15 год.)
- Истражувачи (16 – 18 год.)
- Ровери (19 – 24 год.)

Состав на патролата: 2+2, 3+1, 1+3, 4-0, 0-4
Карактер на акцијата: тридневно логорување со натпревари од ориентација и топографија, едукативни активности и живот во природа





Колективна опрема

- Две батериски ламби
- Прибор за цртање
- Шатор (2 по екипа)
- Шаторско крило
- Подметач за спиење

Лична опрема

- Извидничка униформа
- Вреќа за спиење
- Прибор за јадење
- Извидн. легитимација
- Марама

ПРОГРАМА НА СРЕДБИТЕ

Петок 07.09.2018 год.

16:00	Тргување Велес-Голозинци (пред Стоковна куќа – кај Коњот !!!)
17:00 – 18:00	Пристигнување во Голозинци и сместување
18:00 – 18:30	Отварање
18:30 - 19:30	Состанок со водачите
19:30 - 20:30	Вечера
20:30 - 23.00	КЗП и логорски огин
23:00	Повечерие

Сабота 08.09.2018 год.

7:30 – 8:00	Будење и лична хигиена
8:00 - 8:30	Појадок
9:00	Решавање на задачи и старт на патролите
15:00	Пристигнување на екипите
15:00 - 19.00	Одмор
19:00 – 20:00	Вечера
20:00- 00.00	КЗП и логорски огин
00:00	Повечерие

Недела 09.09.2018 год.

08:00	Будење
09:00	Појадок
10:00	Слободни активности
11:00	Прогласување на победниците и свечено затворање на акцијата
12:00	Поаѓање кон Велес

НАПОМЕНА:

Сите патрули се должни да си донесат шатори за сместување на нивните членови. **Одредот организатор не обезбедува шатори за сместување.** Доколку вашиот одред не поседува опрема, ве молиме благовремено да не контактирате.

Задолжително за сите натпреварувачи да носат по 2 шатори од екипа.

ПРИЈАВА НА ЕКИПИТЕ:

Најкасно до 03.09.2017 (понеделник) на e-mail: scoutveles@gmail.com и на телефоните 070/265 250 Ангелче Гушев – Гуше, 077/517-439 Трајче Темелковски – Тале и 072/306-490 Благој Горѓиев - Бале. Сите информации можете да ги добиете и на www.scoutveles.org.mk.

ВЕ МОЛИМЕ ДА ГИ ЗАПАЗИТЕ РОКОВИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ!!!

КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСНИЦИТЕ:

Уплата на патрола од Македонија е 1.400. ден на ж.с. 200-0000037519-52 Банка: Стопанска банка АД Скопје или при самото доаѓање на 33 тите Средби на извидници. **Во цената на котизацијата спаѓа и поклон за сите учесници.** За секој дополнителен учесник на средбите се доплаќа 350 ден.


Патролите надвор од Македонија се ослободени од котизација.

ПРИЕМ НА ПАТРОЛИТЕ :

Патролите се должни да пристигнат во Велес на 07.09.2018 год. (петок) најкасно до 16 часот, од каде што организирано со автобус (пред Стоковна куќа во Велес – кај Коњот) ќе бидат пренесени до ИЦ “Голозинци”. Организаторот обезбедува: пет оброци, пехари и дипломи за освоените први три места и награди за најдобро изработени материјали на 33тите Средби на извидници и поклон за секој учесник на средбите. **ПРЕДЗАДАЧА:** Да се изработи цртеж на движење под азимут во природа-итинерер со: A1=293° A2=70° KA3=128° A4=190° KA5=167°
D1=27m D2=27.8m D3=19.5m D4=29m D5=30m

Старешинство на
ИО “Димитар Влахов” – Велес

R=1:170





XXXIII СРЕДБИ НА ИЗВИДНИЦИ ГОЛОЗИНЦИ - ВЕЛЕС 2018



ПРИЈАВА

Извидници (поречански) одред _____ од _____
ќе земе учество на 33те Средби на извидници со следните патроли во состав

име и презиме	датум на рагање	адреса	бр. на изв. легитимација
1.		ул:	
		е-маил:	
2.		ул:	
		е-маил:	
3.		ул:	
		е-маил:	
4.		ул:	
		е-маил:	

име и презиме	датум на рагање	адреса	бр. на изв. легитимација
1.		ул:	
		е-маил:	
2.		ул:	
		е-маил:	
3.		ул:	
		е-маил:	
4.		ул:	
		е-маил:	

Старешина

М.П.